

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 1

Год. XX

23 јануари 2016 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

50-та седница

Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за долгорочно домашно задолжување на општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP).....02
2. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2016 година на општина Василево за периодот од 01.01 до 31.12.2016 година (K1).....02
3. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.12.2016 година (K2).....06
4. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01 до 31.12.2016 година (K3).....08
5. **ОДЛУКА** за утврдување на надворешен член во комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина Василево и утврдување на надомест за истиот.....10
6. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Извештајот заактивностите на Здружението –пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 2016 година.....10
7. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Програмата за работа на Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 2017година.....11
8. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на Апостолски егзархат во Македонија – Парохија “Успение на пресвета Богородица” с Нова Маала.....11
9. **РЕШЕНИЕ** за објава на решенија за отстранување на бесправна градба.....12

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за долгорочно домашно задолжување на општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП), што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.01.2017 година.

Бр.09–99/2
18.01.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од Законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М. бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Василево на седница одржана на 18.01.2017 година донесе

ОДЛУКА

За долгорочно домашно задолжување на општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП)

Член 1

Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина Василево, кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за подзаем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, во висина на **10.000.000 денари**, а со цел финансирање на капитален инвестиционен проект „Изградба на локална улица во н.м. Нова Маала и

реконструкција на локална улица во н.м. Пиперево, во општина Василево“.

Член 2

Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно препозајмување преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, под следниве услови:

- каматна стапка: шест месечен ЕУРИБОР со варијабилан распон
- рок на отплата: пет години и шест месеци (5,5 години)
- грејс период: 1 години
- Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.02.2022 година

Член 3

Проценетата вредност на проектот изнесува 12.072.084 денари. За целосно затварање на финансиската конструкција на проектот општината ќе обезбеди сопствено кофинансирање во износ од 2.072.084 денари.

Член 4

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-99/1
18.01.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2016 година на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година(K1) ,што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.01.2017 година

Бр.09–100/2
18.01.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 18.01.2017 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2016 година на општина Василево за периодот од 01.01. до 31.12.2016 година(К1)

1. Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 31.12.2016 година (К-1).

2. Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за периодот од 01.01. до 31.12.2016 година(К-1).

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-100/1
18.01.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

Квартален извештај за извршување на буџетот на општина **ВАСИЛЕВО** за извештајниот период (кумулативно) за квартал

Општина: **ВАСИЛЕВО**
Извештаен период: од **01.01.2016** до **31.12.2016** година
Датум на поднесување: **15.01.2017**

од **01.01.2016** до **31.12.2016** година

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	86.453.026	42.245.898	3.245.000	2.784.425	60.353.000	59.105.277	260.000	248.000	0	0	150.311.026	104.383.600	45.927.426
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	44.920.000	34.385.197	2.345.000	1.896.018	60.303.000	59.055.297	260.000	248.000	0	0	167.828.000	93.584.512	12.243.488
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	32.666.974	6.992.124	0	0	0	0	12.806.000	0	0	0	45.472.974	6.992.124	38.480.850
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	74.200.000	14.852.825	900.000	0	50.000	49.980	12.806.000	0	0	0	87.956.000	14.962.805	73.053.195
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:	86.453.026	42.245.898	3.245.000	2.784.425	60.353.000	59.105.277	260.000	248.000	0	0	150.311.026	104.383.600	45.927.426
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	19.945.000	13.006.143	0	0	0	0	0	0	0	0	19.945.000	13.006.143	6.938.857
711 Данок од доход, од дивиденда и од капитални дивиденди	385.000	381.893	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	381.893	13.007
713 Данок на имот	7.500.000	3.994.743	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	3.994.743	3.505.257
717 Данок на специфични услуги	11.350.000	6.302.564	0	0	0	0	0	0	0	0	11.350.000	6.302.564	3.047.436
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	700.000	326.943	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	326.943	373.137
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.430.000	1.412.805	3.245.000	2.784.425	0	0	0	0	0	0	5.675.000	4.197.238	1.477.769
722 Глоби, судски и административни такси	1.000.000	654.302	0	12.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	656.302	333.696
723 Такси и надоместоци	300.000	106.900	2.195.000	2.747.747	0	0	0	0	0	0	2.495.000	2.854.247	-359.247
724 Други владени услуги	20.000	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	16.500	3.500
725 Други неданочни приходи	1.110.000	635.503	1.050.000	24.678	0	0	0	0	0	0	2.160.000	660.101	1.499.819
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	64.078.026	27.826.950	0	0	60.353.000	59.105.277	260.000	248.000	0	0	124.691.026	87.180.227	37.510.799
741 Трансфери од други нивоа на власт	64.078.026	27.826.950	0	0	60.353.000	59.105.277	0	503	0	0	124.431.026	86.932.730	37.496.296
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	260.000	247.497	0	0	260.000	247.497	12.503
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:	32.666.974	6.992.124	0	0	0	0	12.806.000	0	0	0	45.472.974	6.992.124	38.480.850
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	32.666.974	6.992.124	0	0	0	0	0	0	0	0	32.666.974	6.992.124	25.674.850
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	32.666.974	6.992.124	0	0	0	0	0	0	0	0	32.666.974	6.992.124	25.674.850
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	12.806.000	0	0	0	12.806.000	0	12.806.000
741 Трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743 Капитални донации	0	0	0	0	0	0	12.806.000	0	0	0	12.806.000	0	12.806.000

	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:	44.520.000	34.385.197	2.345.000	1.895.018	50.303.000	59.033.297	260.000	248.000	0	0	107.826.000	95.584.512	12.243.488
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.535.000	11.166.425	0	0	51.433.970	51.297.773	0	0	0	0	64.968.970	62.466.198	2.502.772
401 Основни плати	8.730.000	8.896.010	0	0	37.540.762	37.436.015	0	0	0	0	48.270.762	44.334.025	1.936.737
402 Придоноси за социјално осигурување	2.605.000	2.421.767	0	0	13.893.208	13.859.756	0	0	0	0	16.698.208	16.281.545	416.663
404 Надоместоци	2.000.000	1.850.625	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.850.625	149.372
42 СТОКИ И УСЛУГИ	23.040.000	16.985.049	2.345.000	1.890.018	8.969.030	7.757.524	260.000	248.000	0	0	34.514.030	26.887.591	7.626.439
420 Патни и дневни расходи	400.000	54.466	40.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000	54.466	385.534
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.130.000	7.163.953	260.000	24.767	2.276.966	2.097.402	16.000	15.400	0	0	10.682.956	9.321.522	1.361.434
423 Материјали и ситен инвентар	2.325.000	1.760.196	961.000	953.544	1.310.960	1.296.789	61.000	49.890	0	0	4.863.960	4.060.719	803.241
424 Поправки и тековно одржување	8.240.000	6.004.415	70.000	29.622	29.622	713.000	707.651	0	0	0	3.023.000	6.741.866	2.281.112
425 Договорни услуги	1.070.000	690.217	640.000	790.930	4.352.114	3.459.626	103.000	102.710	0	0	7.045.114	5.122.863	1.922.231
426 Други тековни расходи	1.975.000	1.292.602	174.000	96.655	210.000	196.456	0	0	0	0	2.356.000	1.586.113	772.887
427 Привремени вработувања	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	28.063	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	28.063	21.937
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	28.063	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	28.063	21.937
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.695.000	2.678.414	0	0	0	0	0	0	0	0	4.695.000	2.678.414	2.016.586
461 Субвенции за јавни претпријатија	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
463 Трансфери до невладини организации	3.290.000	1.756.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.290.000	1.756.000	1.534.000
464 Разни трансфери	1.400.000	922.414	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	922.414	477.586
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	200.000	166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	166.000	32.000
471 Социјални надоместоци	200.000	166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	166.000	32.000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	3.400.000	3.356.246	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	3.356.246	43.754
493 Отплата на главница до други нивоа на власт	3.400.000	3.356.246	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	3.356.246	43.754
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:	74.200.000	14.852.825	900.000	0	50.000	49.980	12.806.000	0	0	0	87.956.000	14.902.805	73.053.195
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	74.200.000	14.852.825	900.000	0	50.000	49.980	12.806.000	0	0	0	87.956.000	14.902.805	73.053.195
480 Купување на опрема и машини	300.000	35.400	0	0	50.000	49.980	0	0	0	0	350.000	85.380	264.620
481 Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти	72.600.000	13.851.481	0	0	0	0	12.806.000	0	0	0	85.406.000	13.851.481	71.554.519
485 Вложувања и нефинансови средства	1.000.000	679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	679.000	121.000
486 Купување на возила	300.000	266.944	900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	266.944	913.056
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:													

Лице за контакт
Габриела Ефтимова

Градоначалник
Ванчо Стојанов

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година (К2) ,што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.01.2017 година.

Бр.09–101/2
18.01.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

1.Се усвојува кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 31.12.2016 година (К-2)

2.Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 31.12.2016 година (К-2)

3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-101/1
18.01.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 18.01.2016 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.12.2016 година(К2)

Образец К2

Квартален извештај за достасани пенанцирени обврски

Општина: **Василево**
 Квартал: од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година
 Датум на изнесување на извештај: 18.01.2017
 (ден, месец, година)

Месец	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно	Вкупно
			ути зана	восту зана		
јануари	0,00	0,00	0,00	13.779.004,00	13.779.004,00	13.779.004,00
февруари	0,00	198.291,00	0,00	314.188,00	514.188,00	490.438,00
март	20.530,00	721.221,00	0,00	0,00	0,00	741.351,00
април	0	0	0	12.900	12.900	12.900
мај	0	310.689	0	0	0	310.689
јуни	310.362	0	0	0	0	208.362
јули	0	0	0	8.733,871	8.733,871	8.733,871
август	0	2.553.348	0	0	0	2.553.348
септември	1.506.928	11.109	0	0	0	1.508.025
октомври	0	0	0	20.072.192	20.072.192	20.072.192
ноември	0	6.977.765	0	0	0	6.977.765
декември	12.788.792	17.551	0	2.200	2.200	12.809.543

Образложение:

Општина Василево заклучно со 31.10.2016 година има вкупно достасани а пенанцирени обврски на износ од 20.072.192 денари, од кои сите се над 60 дена се однесуваат на изградба на улици 5 во индустриска зона од 8.124.370 денари, улици во Седларце и улици во населени за пристап до регионален пат од 2.346.707 денари, изградба на Сушички мост од 17.491.818 денари, а остатокот дел од 109.297 денари се однесуваат на технички трошоци.

Обврските кои се достасани а пенанцирени до 31.11.2016 година се 6.577.765 од кои сите се над 60 дена и се однесуваат 2.164.226 денари за изградба на инфраструктура за пристап до геодезиска землните с а 1.355.026 денари за изградба на мост на Сушички мост 1.688.766 денари изградба на повеќекласноста игралиште во Дукарино, 886.239 Партерно уредување на вистага во с,Радичево, а остатокот од 483.508 се трошоци за комунални услуги, материјали и ситен инвентар,извозарни услуги и други технички трошоци.

Обврските кои се достасани а пенанцирени до 31.12.2016 година се 12.809.543 од кои 12.788.792 се обврски се до 30 дена а17.551 се обврски до 60 дена 11.381.233 денари се однесуваат на изградба на улици (мост) мост од вкупно 323.320 се однесуваат на материјали за технички трошоци а остатокот од 1.104.499 се однесуваат на трошоци за комунални услуги, материјали и ситен инвентар,извозарни услуги и други технички трошоци.

Лице за контакт:
 Име и презиме и ред.број: _____

(во денари)	
Гастивна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	172.9811
423	384.979
424	719.227
425	13.000
426	139.266
427	
431	
432	
433	
434	
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	11.381.233
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
Вкупно	12.809.543

Овластено лице (во от и потпис): _____

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година (К-3),што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.01.2017 година

Бр.09–102/2
18.01.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-102/1
18.01.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 18.01.2017 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.12.2016 година (К-3)

1.Се усвојува кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.12.2016 година (К-3)

2.Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.12.2016 година (К-3)

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина Василево и утврдување на надомест за истиот,што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.01.2017 година.

Бр.09–103/2 Општина Василево
18.01.2017г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина Василево (Службен весник на ОВ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 18.01.2017 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За утврдување на надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина Василево и утврдување на надомест за истиот

Член 1

За надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина василево се именува лицето Иван Делев – дипломиран инженер архитект од Струмица.

За извршената работа на надворешниот член му следува **24.000,00** денари годишно сметано од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во службен гласник на општина Василево.

Бр.08-103/1 Совет на општина Василево
18.01.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за активностите на Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 2016 година,што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.01.2017 година.

Бр.09–104/2 Општина Василево
18.01.2017г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02) и член 21 точка 44 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03 бр.08/06 и бр.10/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 18.01.2017 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за активностите на Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 2016 година

1. Се усвојува Извештајот за активностите на Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 2016 година.

2. Составен дел на овој заклучок е и Извештајот за активностите на Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 2016 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-104/1 Совет на општина Василево
18.01.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 2017 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.01.2017 година.

Бр.09-105/2 Општина Василево
18.01.2017г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02) и член 21 точка 44 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03 бр.08/06 и бр.10/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 18.01.2017 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Програмата за работа на Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 2017 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 2017 година.

2. Составен дел на овој заклучок е и Програмата за работа на Здружението - пинпонгарскиот клуб Астрион спорт плус за 2017 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-105/1 Совет на општина Василево
18.01.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на Апостолски егзархат во Македонија – Парохија „ Успение на пресвета Богородица,, с.Нова Маала, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.01.2017 година.

Бр.09-106/2 Општина Василево
18.01.2017г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница

одржана на 18.01.2017 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Апостолски егзархат во Македонија – Парохија „ Успение на пресвета Богородица,, с.Нова Маала

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 20.000,00 денари на Апостолски егзархат во Македонија – Парохија „ Успение на пресвета Богородица,, с.Нова Маала.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Апостолски егзархат во Македонија – Парохија „ Успение на пресвета Богородица,, с.Нова Маала за поставување ново и поправка на постоечкото греење во црквата „ Успение на пресвета Богородица,, с.Нова Маала.

член 3

Средствата ќе се исплатат на сметката на Апостолски егзархат во Македонија – Струмица 300000002413978 депонент Комерцијална Банка ЕДБ 4027998142679.

член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2017 година

член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-106/1
18.01.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 86 од Законот за општа управна постапка (Сл. Весник на РМ, бр. 124/15) Градоначалникот на општина Василево донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Решението за отстранување на бесправна градба ИП1бр.12-35 од 13.05.2016 година и Заклучокот за дозвола за извршување ИП1 бр.12-60 од 17.11.2016 година донесени од страна на овластениот градежен инспектор. Градоначалникот на општина Василево, согласно член 86 од Законот за општа управна постапка (Сл. Весник на РМ, бр. 124/15), објавува дека се врши достава на акти донесени од страна на овластен градежен инспектор во 2016 година, по претходно неуспешен обид за доставување преку доставувач.

Се повикуваат инвеститорите кај кои е констатирана бесправна градба во рок од 10 дена од денот на објавата да се обратат до органот за да им биде извршена доставата.

Со изминувањето на овој рок, ќе се смета дека доставата е уредно извршена, а сопствениците на бесправните градби ќе ги сносат евентуалните последици кои би можеле да настанат од таквиот начин на достава.

Објавата се врши на следните акти:

-ИП1 бр.12-35 од 13.05.2016 година

-ИП1 бр.12-60 од 17.11.2016 година

Бр.03-115/1
23.01.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р